



Е - Билтен

Општина Чешиново - Облешево
Бр.39

Повик до Даночни обврзници

П О В И К до Даночни обврзници



Се повикуваат сите граѓани даночни обврзници на Општината Чешиново – Облешево кои се сопственици и корисници на куќи /деловни згради /гаражи кои се обврзници по основа **Данок на имот веднаш да го платат неплатениот износ на данокот заклучно со 31.12.2015.година во спротивно ќе биде пресметана камата за ненавремено плаќање на данокот. Исто така се повикуваат сопствениците на н овоизградени куќи, помошни објекти и деловни простории возаконскиот рок во текот на месец Јануари да по полнат даночна пријава со наведени карактеристики и аградбите и пазарната вредност на истите што ќе биде основа за Данок на имот.**

Се повикуваат сите сопственици и управители на фирми веднаш да ја платат Комуналната такса за фирми маи данокот на имот за деловните згради и деловното простории на фирма заклучно со 31.12.2015 ќе биде пресметана камата за ненавремено плаќање на таксата и данокот на имот и ќе се извршиприсилна наплата од жиро сметките, при тоа банките за тоа ќе си наплатат дополнителни парични сретства провизија за извршената присилна наплата.

Општина Чешиново-Облешево
Одделение за Финансиски прашања

АКТИВНОСТИ

Започна санирање на банкните на патен правец Чешиново-Соколарци



Деновие градежната механизација на „Дебони“ Кочани започна со санирање и тампонирање на банкните на локалниот пат Чешиново-Соколарци . По завршување на жетвените активности , банкните на овој патен правец беа значително оштетени што предизвикуваше отежнато разминување на возилата .

Со овој зафат ќе се изврши тампонирање на дупките на банкните во должина од 2,5 километри а на местата каде што е потребно ќе се изврши и проширување на патот.

Продолжуваат активностите за поставување на Информативни табли во општина Чешиново-Облешево




Во општина Чешиново-Облешево во тек е поставување на Информативни табли за природните и културните знаменитости.

Информативните табли со ознаките ќе бидат поставени на јавни површини во непосредна близина на локалитетите , без притоа да се наруши основната намена на просторот и безбедноста на сообраќајот.

Овој проект е реализиран со финансиски средства од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој во износ од 430, 569.00 денари, и со 232,598.00 денари од страна на општина Чешиново-Облешево . Фирма изведувач е „ Виа Сигнал “ ДООЕЛ Скопје, додека поставувањето на информативните табли го врши ЈПКД„Облешево“.





**Објава за отуѓување на градежно земјиште
сопственост на Република Македонија по пат
на електронско јавно наддавање
во општина Чешиново-Облешево**

Во општина Чешиново-Облешево во тек е **Објава за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија**, предвидено со Локална Урбанистичка Планска Документација за КП 123 и КП 124 м.в.Кривулица-Ѓерен КО Облешево во Облешево и вон населено место за стопански комплекс со намена Г2 лесна и незагадувачка индустрија и Е2 комунална супраструктура во м.в. с.Атанас КО Спанчево. По детални информации околу продажбата на градежните парцели сите заинтересирани физички и правни лица можат да добијат на следниот линк : www.gradezno-zemjiste.mk.



ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Адреса: "Маршал Тито " 66, 2301 Облешево, Ж с/ка: 772014046063012;
ЕДБ:4013005120852; Телефони /факс: (033) 351-770, 351-933
web: www.cesinovo-oblesevo.gov.mk; e-mail: cesinovo-oblesevo@t-home.mk